

Интернационален Картичен Систем АД
Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на
31 декември 2020
со извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за финансиска состојба	1
Извештај за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка	2
Извештај за промените во капиталот	3
Извештај за паричниот тек	4
Белешки кон финансиските извештаи	5

Извештај на
независниот
ревизор



КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Ул. „Филип Втори Македонски“ бр.3
Скопје 1000, Република Северна Македонија
+389 (2) 3135 220
mk-office@kpmg.com
kpmg.com/mk

**Извештај на независниот ревизор до акционерите на Интернационален
Картичен Систем АД Скопје**

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Извршивме ревизија на придружните финансиски извештаи на Интернационален Картичен Систем АД Скопје („Друштвото“), прикажани на страните од 1 до 24, кои се состојат од извештајот за финансиската состојба на 31 декември 2020 година и извештаите за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка, промените во капиталот и паричниот тек за годината тогаш завршена и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување и реално презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Сметководствените Стандарди прифатени во Република Северна Македонија и интерната контрола за која раководството смета дека е релевантна за изготвување на финансиските извештаи кои не содржат материјално значајни грешки, било да се резултат на измама или ненамерно направени грешки.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да искажеме мнение за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја извршивме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени и објавени во Република Северна Македонија во Службен Весник бр. 79 од 11 јуни 2010 година. Овие стандарди изискуваат да се придржуваме на релевантните етички стандарди и да ја планираме и да ја извршиме ревизијата со цел да се здобиеме со разумна увереност дека финансиските извештаи не содржат материјално значајни грешки.

Ревизијата вклучува спроведување на процедури за добивање на ревизорски докази за износите и образложенијата во финансиските извештаи. Избраните процедури зависат од нашите проценки, вклучувајќи ги и оценките на ризиците за значајни грешки во финансиските извештаи како резултат на измама или ненамерно направени грешки. Во проценувањето на овие ризици, ги разгледаваме соодветните интерни контроли воспоставени во Друштвото за изготвување и реално прикажување на финансиските извештаи со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на околностите, но не и за да изразиме мнение за ефикасноста на интерните контроли воспоставени во Друштвото.

Ревизијата исто така вклучува осврт на користените сметководствени политики и значајните проценки направени од раководството, како и оценка на адекватноста на прикажувањето на информациите во финансиските извештаи.

Ние сме убедени дека ревизорските докази кои ги добивме се достаточни и соодветни за да обезбедат основа за нашето квалификувано мнение.

Основа за квалификувано мнение

Како што е обелоденето во белешка 11, Друштвото поседува одредени деловни простории кои или се дадени под наем или се чуваат за заработка на наеми во иднина. Согласно со Сметководствениот стандард 40 – „Вложувања во недвижности“ („СС 40“), недвижностите кои се чуваат за заработка на наемници треба да бидат евидентирани како вложувања во недвижности. СС 40 бара вложувањата во недвижности да бидат мерени или по моделот на објективна вредност или по моделот на набавна вредност, при што објективната вредност треба да биде обелоденета. Меѓутоа, во тековната и претходната година, оваа недвижност беше евидентирана како дел од недвижностите, постројките и опремата и мерена по набавна вредност намалена за акумулираната амортизација, во износ од МКД 26.315 илјади (31 декември 2019 година: МКД 27.006 илјади). Дополнително, според нас, сметководствената вредност на оваа недвижност заклучно со тековниот и претходниот датум на известување беше значајно повисока од нејзината употребна вредност и нејзината објективна вредност, кои што не беа проценети од страна на раководството. За нас не беше практично да ги утврдиме ефектите на корекциите врз финансиските извештаи како резултат на гореспоменатите неусогласености со барањата на СС 40, вклучително корекциите на наведените износи на недвижности, постројки и опрема, вложувања во недвижности и акумулираната загуба на 31 декември 2020 и 31 декември 2019 година, како и на амортизацијата, промените во објективната вредност, загубата поради обезвреднување и нето добивката за годините тогаш завршени. Нашето мнение на финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2019 издадено на 22 мај 2020 година, беше исто така соодветно квалификувано во однос на оваа работа.

Квалификувано мнение

Според наше мнение, освен за ефектот од работата опишана во параграфот за основа за квалификувано мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2020 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена во согласност со Сметководствените Стандарди прифатени во Република Северна Македонија.



Извештај на независниот ревизор

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(7) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше усвоена од Управниот Одбор на Друштвото на 25 февруари 2021 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, којшто беше усвоен од Управниот Одбор на Друштвото на 12 април 2021 година.

Скопје, 23 април 2021 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
Срѓан Раѓеловиќ

КПМГ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје
Управител
Срѓан Раѓеловиќ



Финансиски
извештаи

Интернационален Картичен Систем АД Скопје
Финансиски извештаи

Извештај за финансиска состојба


На 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Актива			
Недвижности, постројки и опрема	11	125.285	127.171
Нематеријални средства	12	43.953	59.625
Вкупно постојани средства		<u>169.238</u>	<u>186.796</u>
 Побарувања од купувачи и други побарувања	13	25.212	19.853
Парични средства и паричен еквивалент	14	43.236	1.529
Вкупно тековни средства		<u>68.448</u>	<u>21.382</u>
Вкупна актива		<u>237.686</u>	<u>208.178</u>
 Капитал и резерви			
Акционерски капитал		462.419	462.419
Акумулирана загуба		(251.421)	(296.989)
Вкупно капитал и резерви		<u>210.998</u>	<u>165.430</u>
 Обврски кон добавувачи и други обврски	17	10.563	21.716
Вкупно долгорочни обврски		<u>10.563</u>	<u>21.716</u>
 Обврски за данок на добивка		2.631	1.621
Обврски по каматносни кредити	16	-	1.854
Обврски кон добавувачи и други обврски	17	13.494	17.557
Вкупно тековни обврски		<u>16.125</u>	<u>21.032</u>
Вкупно обврски		<u>26.688</u>	<u>42.748</u>
Вкупно капитал и резерви и обврски		<u>237.686</u>	<u>208.178</u>

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи беа одобрени од директорите на Интернационален Картичен Систем АД Скопје 19 април 2021 година и во нивно име беа потпишани од:

Филомена Пљаковска Аспровска
Претседател на Управен
одбор



Татјана Соколова Николиќ
Директор на оддел сметководство и
финансии
Бр. на лиценца: 0100028



Извештај за добивка и загуба и останата сеопфатна добивка

За годината завршена на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2020	2019
Реализација	6	151.942	138.638
Останати приходи од дејноста		4.936	3.621
Трошоци за вработените	7	(35.324)	(31.594)
Амортизација	11, 12	(24.981)	(26.565)
Останати расходи од дејноста	8	(46.415)	(50.589)
Добивка од работењето		<u>50.159</u>	<u>33.511</u>
Приходи од финансирање		2.133	7
Расходи од финансирање		(1.387)	(4.334)
Нето приходи/ (расходи) од финансирање	9	<u>746</u>	<u>(4.327)</u>
Добивка пред оданочување		50.905	29.184
Данок од добивка	10	(5.337)	(3.234)
Добивка за годината		<u>45.568</u>	<u>25.950</u>
Останата сеопфатна добивка за периодот		-	-
Вкупна сеопфатна добивка за периодот		<u>45.568</u>	<u>25.950</u>

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи.

Извештај за промените во капиталот

За годината завршена на 31 декември

<i>Во илјади денари</i>	Акционерски капитал	Акумулирана загуба	Вкупно
На 1 јануари 2019	462.419	(322.939)	139.480
Вкупна сеопфатна добивка			
Добивка за годината	-	25.950	25.950
Вкупно сеопфатна добивка за годината	-	25.950	25.950
На 31 декември 2019	<u>462.419</u>	<u>(296.989)</u>	<u>165.430</u>
На 1 јануари 2020	462.419	(296.989)	165.430
Вкупна сеопфатна добивка			
Добивка за годината	-	45.568	45.568
Вкупно сеопфатна добивка за годината	-	45.568	45.568
На 31 декември 2020	<u>462.419</u>	<u>(251.421)</u>	<u>210.998</u>

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи.

Извештај за паричниот тек

За годината завршена на 31 декември

Во илјади денари

	Белешка	2020	2019
Парични текови од оперативни активности			
Добивка за годината		45.568	25.950
Корекција за:			
Амортизација	11, 12	24.981	26.565
Исправка на вредност на побарувања	8	690	-
Приходи од камати	9	(5)	(7)
Расходи од камати	9	1.387	3.253
Нето ефект од курсни разлики	9	(2.128)	1.081
Данок од добивка	10	5.337	3.234
		<u>75.828</u>	<u>60.076</u>
Промена кај побарувањата од купувачите и други побарувања		(6.049)	(5.960)
Промена кај обврските кон добавувачите и други обврски		<u>(14.471)</u>	<u>(7.351)</u>
		55.310	46.765
Наплатени камати		5	7
Платени камати		(4)	(1.401)
Платен данок на добивка		<u>(4.327)</u>	<u>(1.538)</u>
Нето паричен тек од оперативни активности		<u>50.984</u>	<u>43.833</u>
Парични текови од инвестициони активности			
Набавка на недвижности и опрема	11	(4.243)	(931)
Набавка на нематеријални средства	12	<u>(3.180)</u>	<u>(886)</u>
Нето парични текови користени во инвестициони активности		<u>(7.423)</u>	<u>(1.817)</u>
Парични текови од финансиски активности			
Земени кредити		497	25.169
Отплата на кредити		<u>(2.351)</u>	<u>(93.915)</u>
Нето парични текови користени во финансиски активности		<u>(1.854)</u>	<u>(68.746)</u>
Нето (намалување)/ зголемување на паричните средства и паричниот еквивалент		41.707	(26.730)
Парични средства и паричен еквивалент на 1 јануари		<u>1.529</u>	<u>28.259</u>
Парични средства и паричен еквивалент на 31 декември	14	<u>43.236</u>	<u>1.529</u>

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи.